

ДПТУ ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје  
Адреса: Булевар Партизански Одреди бр.29/09, Скопје  
ЕДБ: 4080020588029; ЕМБС: 7411073;  
е-адреса: [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com)  
Ж-ро сметка: 210-0741107301-39 НЛБ Банка

WISE Group LCSP  
Address: Boulevard Partizanski Odredi no.29/09, Skopje  
Tax number: 4080020588029; EMBS: 7411073  
e-mail: [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com)  
Acc. No.: 210-0741107301-39 NLB bank



## **Оглас за експерт за изработка на стратегија за едукација и подигање свест кај винариите за придобивките од рециклирање и користење на циркуларни модели во нивниот процес на производство**

Друштво за Производство, Услуги и Трговија ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје го реализира Проектот „Трансформирање на конвенционалните синцири на снабдување на винариите во циркуларни“, доделен од страна на ЦеПроСард преку проектот „Не оставај никој зад себе“ ко-финансиран од страна на Европска Унија. Проектот цели кон намалување на отпадот од комиие кој го создаваат винариите и производителите на ракија преку негово рециклирање и претворање во нов прехранбен производ со помош на користење на циркуларен модел. Период на имплементација на проектот е октомври 2022 – август 2023 година.

Специфични цели на проектот се:

- Зголемување на просторите за складирање комиие, со цел зголемен капацитет за рециклирање на отпад од комиие
- Едукација и подигање на свеста на локалните винарии и поединци кои произведуваат вино за бенефициите од рециклирање од комиието
- Развој на маркетинг стратегија, анализа на крајни купувачи и дизајн на пакување на производ добиен преку рециклирање на комиие

Претпријатието преку овој повик поканува пријави за вработување на една работна позиција, преку договор за услуги:

### ***ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ПОДИГАЊЕ СВЕСТ КАЈ ВИНАРИИТЕ ЗА ПРИДОБИВКИТЕ ОД РЕЦИКЛИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЦИРКУЛАРНИ МОДЕЛИ ВО НИВНИОТ ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО***

**Опис на ангажманот:**

- Мапирање на винарии, вклучувајќи ги и винариите кои произведуваат вино од органско грозје
- Утврди концепт и методолошка рамка за спроведување на истражувањето: спроведе податоци и да спроведе интервјуа со релевантни засегнати страни
- Подготовка на прашалници и развој на стратегија за дистрибуција на прашалници до засегнати страни
- Комуникација со други засегнати чинители за начини на подигнување на свеста кај винариите за придобивки од рециклирање на комиието
- Сортирање на квантитативни и квалитативни податоци преку користење на MS Word и Excel
- Изработка на стратегија (документ) согласно прибрани податоци од спроведено примарно и секундарно истражување со вклучени препораки

ДПТУ ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје  
Адреса: Булевар Партизански Одреди бр.29/09, Скопје  
ЕДБ: 4080020588029; ЕМБС: 7411073;  
е-адреса: [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com)  
Ж-ро сметка: 210-0741107301-39 НЛБ Банка

WISE Group LCSP  
Address: Boulevard Partizanski Odredi no.29/09, Skopje  
Tax number: 4080020588029; EMBS: 7411073  
e-mail: [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com)  
Acc. No.: 210-0741107301-39 NLB bank



### **Времетраење на ангажманот:**

Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор на услуга во рамки на проект за 15 работни дена од кои 10 во периодот декември 2022 и 5 во јануари 2023 година.

### **Место на извршување на ангажманот:**

- Дома/канцеларија на ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје за прегледување на документација
- Канцеларија на ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје за координација и избор на апликанти

### **Квалификации и искуство:**

- Завршени минимум додипломски студии во областа на општествените науки;
- Најмалку пет години работно искуство во спроведување на слични активности (изготвување на анализи)
- Напредни организациски и комуникациски вештини
- Компјутерски вештини, со познавање на MS Excel и познавање на MS Word
- Сортирање на квантитативни и квалитативни податоци
- Проактивност

### **Аплицирање/Пријавување**

Ги повкуваме кандидатите да достават целосна биографија на македонски јазик до 20.12.2022 година (вторник) на [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com) со наслов Апликација за Експерт за проект „Трансформирање на конвенционалните синџири на набдување на винариите во циркуларни“. Кандидатите ќе бидат известени за резултатот од изборот до 27.12.2022 година. Кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат повикани на интервју во просториите на претпријатието. Сите пријави ќе се сметаат за доверливи, во согласност со барањата за заштита на личните податоци.

За сите дополнителни информации поврзани со овој повик можете да не контактирате на: [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com).

ДПТУ ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје  
Адреса: Булевар Партизански Одреди бр.29/09, Скопје  
ЕДБ: 4080020588029; ЕМБС: 7411073;  
е-адреса: [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com)  
Ж-ро сметка: 210-0741107301-39 НЛБ Банка

WISE Group LCSP  
Address: Boulevard Partizanski Odredi no.29/09, Skopje  
Tax number: 4080020588029; EMBS: 7411073  
e-mail: [thewicgroup@gmail.com](mailto:thewicgroup@gmail.com)  
Acc. No.: 210-0741107301-39 NLB bank



## **Job advertisement for expert for developing strategy for education and raising awareness among wine producers about the benefits from recycling and using circular models in their production process**

The Company for Production, Services and Trade WISE GROUP LCSP Skopje, is implementing the project „Transforming the conventional supply chains of wineries into circular ones”, granted by CeProSARD through the project „Leave no one behind” co-financed by European union. The purpose of the project is to reduce waste generated by wine and rakija producers by recycling it and turning it into new food product using a circular model. Project implementation period is October 2022 – August 2023.

Specific goals of the project are:

- Increase storage space for grape pomace, in order to increase recycling capacity of grape pomace waste
- Education and raising awareness of local wineries and individual wine producers about the benefits of grape pomace waste recycling
- Development of marketing strategy, analysis of end consumers and packaging design for the product produced from grape pomace recycling

Through this call, the company invites applications for employment in one job position, through service contract:

### ***EXPERT IN DEVELOPING STRATEGY FOR EDUCATION AND RAISING AWARENESS OF WINE PRODUCERS ABOUT THE BENEFITS OF RECYCLING AND USING CIRCULAR MODEL IN THEIR PRODUCTION PROCESS***

#### **Job description:**

- Mapping wineries, including wineries that produce wine from organic grapes
- Determine the concept and methodological framework for conducting the research: conduct data and conduct interviews with relevant affected parties
- Preparation of questionnaires and development of strategy for distribution of questionnaires to affected parties
- Communication with other relevant parties about ways to raise awareness among wineries about the benefits of grape pomace recycling
- Sorting quantitative and qualitative data using MS Word and Excel
- Development of a strategy (document) according collected data from conducted primary and secondary research with included recommendations

#### **Duration of job engagement:**

ДПТУ ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје  
Адреса: Булевар Партизански Одреди бр.29/09, Скопје  
ЕДБ: 4080020588029; ЕМБС: 7411073;  
е-адреса: [thewicegroup@gmail.com](mailto:thewicegroup@gmail.com)  
Ж-ро сметка: 210-0741107301-39 НЛБ Банка

WISE Group LCSP  
Address: Boulevard Partizanski Odredi no.29/09, Skopje  
Tax number: 4080020588029; EMBS: 7411073  
e-mail: [thewicegroup@gmail.com](mailto:thewicegroup@gmail.com)  
Acc. No.: 210-0741107301-39 NLB bank



The employment will be carried out through service contract within the project, for 15 working days, 10 of which in the period of December 2022 and 5 in January 2023.

### **Workplace:**

- Home / Office of WICE Group LCSP Skopje for reviewing documentation
- Office of WICE Group LCSP Skopje for coordination and selection of applicants

### **Qualifications and experience:**

- Completed minimum undergraduate studies in the field of social sciences;
- At least five years of work experience in carrying out similar activities (preparation of analyses)
- Advanced organizational and communication skills
- Computer skills, with knowledge of MS Excel and knowledge of MS Word
- Sorting quantitative and qualitative data
- Proactivity

### **Application/Registration**

We invite candidates to submit a complete CV in Macedonian language by 20.12.2022 (Tuesday) to [thewicegroup@gmail.com](mailto:thewicegroup@gmail.com) with title Application for Expert for the project "Transforming conventional supply chains of wineries into circular ones". Candidates will be notified of the result of selection by 27.12.2022. Shortlisted candidates will be called for an interview at the company's premises. All applications will be considered confidential, in accordance with the requirements for the protection of personal data.

For any additional information related to this call you can contact us at: [thewicegroup@gmail.com](mailto:thewicegroup@gmail.com).